

## ЃОРЃИЈА-ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ЈА РАЗУБАВИ НАШАТА АМБАСАДА ВО САД

**А**ktivностите, хуманитарните дела, донациите на македонскиот бизнисмен Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски не престануваат. Деновиве тој ја разубави Амбасадата на Македонија во САД, купувајќи нов мебел за конференциската сала, за приемната соба и за канцеларијата на амбасадорот Никола Димитров. Практично ова е прва донација за Амбасадата откако иселениците ветиле дека ќе ѝ помогнат на државата со внатрешното опремување на зградата, која беше реновирана и отворена за време на престојот на премиерот Владо Бучковски



ЃОРЃИЈА-ЏОРЏ АТАНАСОСКИ ВО МАКЕДОНСКАТА АМБАСАДА, ВО ДРУШТВО СО ДОНАЛД РАМСФЕЛД И ВЛАДО БУЧКОВСКИ

на нашето уставно име од страна на САД. Успешни преговори води и со претставниците на грчкото лоби во САД, засновани на дипломатија и висока политика.

"Во иднина не треба да се плашиме од вистината. Ние сме Македонци, директни потомци на Александар Македонски и не смееме да отстапиме од нашата историја, од нашата култура, која ја имаме низ вековите", вели Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски.

Со широко срце тој продолжува и со активностите за помош и поддршка на Македонците кои живеат во соседните држави на Македонија.

## ЗА ГОЛЕМИНАТА НА ВИСТИНСКИТЕ ПАТРИОТИ ГОВОРАТ ДЕЛАТА

во САД. Вредноста на донацијата изнесува 14.000 долари.

Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски помага и донира секаде. Тој стипендира голем број студенти, од кои најмногу наши деца - Македончиња од Мала Преспа, Голо Брдо и други. Господинот Атанасоски е донатор и на камбаната за црквата "Свети Никола" во Маврово, на која е вградено шеснаесеткракото сонце. Ја помага и радиостаницата во Мала Преспа, како и многубројните македонски клубови и црковни општини низ светот.

Исто така, тој даде и голем придонес за признавањето

**Неговиот немирен дух, кога е во прашање Македонија, не стивнува. Секогаш е тука да помогне, да инвестира, да придонесе за доброто на татковината. Покрај многуте донации, големиот Македонец, Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски се потруди да ја направи и попретставителна Амбасадата на Република Македонија во Вашингтон, САД.**

**Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски помага и донира секаде. Тој стипендира голем број студенти, од кои најмногу наши деца - Македончиња од Мала Преспа, Голо Брдо и други. Господинот Атанасоски е донатор и на камбаната за црквата "Свети Никола" во Маврово, на која е вградено шеснаесеткракото сонце. Исто така, ја помага радиостаницата во Мала Преспа, како и многубројните македонски клубови и црковни општини низ светот.**

